



This project is funded by
the European Union

Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans ReLOaD



Empowered lives.
Resilient nations.

Општина Ресен

Ранг листа на предлог проекти од организациите на граѓанското општество добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD проектот отворен од 02.04.2019 до 14.05.2019

ПРОЕКТИ КОИ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ				
Бр	Организација	Проект	Бодови	ЗАБЕЛЕШКА
Проекти со буџет од 307.000,00 – 615.000,00 МКД				
1.	Здружение на овоштарите „Благој А. Котларовски“ Ресен	Со иновативност на младите до јаболков производ	64	
Проекти со буџет од 615.000,00 – 1.845.000,00 МКД				
2.	Здружение на граѓани за адаптивни спортови и рехабилитација „Рекреација“ Ресен	Спорт за сите	90	
3.	Локална Акциона Група Преспа	Resen2Go	80	
ПРОЕКТИ КОИ НЕ СЕ ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ				
ЦЕЛОСНО ЕВАЛУИРАН				
4.	Здружение за локален развој „Акција Плус“ Ресен	ЕКО-КУЛ-ТУР = Преспанска трилогија (Туризам+култура+екологија)	66	Не е освоено доволен број на поени (мин.75) за проект од овој обем. Целната група не е соодветно дефинирана. Предложените активности соодветствуваат со два други проекти што во моментот веќе се финансираат преку проектот ReLOaD, со што проектот нема додадена вредност.
5.	Здружение на овоштарите „Благој А. Котларовски“ Ресен	Планинарство - предизвик за младите во Преспа	63	Предлог проектот не го освои потребниот минимум поени (75) за буџет од овој обем. Голем дел од трошоците се поврзани со студиски патувања што не се дефинирани каде ќе се спроведуваат, има голем дел на пашални трошоци во повисоки вредности што не се образложени во наративниот дел. Со проектните активности не се врши конкретно влијание на целната група, очекуваните резултати не се одржливи.

6.	Преспански Славеј, Наколец, Ресен	Заедно под исто сонце	54	Не е освоено доволен број на поени (мин.75) за проект од овој обем. Не е дадено наративно објаснување на трошоците, износот во предлог буџетот не соодветствува со износот наведен во предлог проектот, со што се отежнува евалуацијата на предлог проектот. Предложени се активности што се спроведуваат во рамки на училиштата и самата организација (видливо од наративниот извештај на здружението).
7.	Здружение против дискриминација Женска Солидарност Ресен	Доживеј ги убавините на Преспа	49	Предлог проектот не освои доволен број на поени. Голем број од активностите се многу слични со тековните активности на здружението, кои во моментов се спроведуваат во рамките на тековниот проект што се спроведува во рамките на ReLOaD. Износот на буџетот се разликува во предлог проектот и во буџетот, а по проверка на електронската верзија, се утврди трет износ на проектот. Освен тоа, буџетот е несоодветно изработен, со што е отежната евалуацијата на проектот.
ВТОР ПРАГ - РЕЛЕВАНТНОСТ				
8.	Здружение за заштита на животната средина „ЕКО ГЕРИЛА ПРЕСПА“ Ресен	Информирани и едуцирани земјоделци, заштита на животната средина	24	Предлог проектот не ги освои потребните поени за да го помине вториот праг – релевантност. Проектниот предлог е поднесен согласно на приоритетните области од минатиот јавен повик и не соодветствува на приоритетите на овој јавен повик. Поднесен е истиот предлог од минатиот јавен повик, кој беше одбиен и не се следени насоките на комисијата.
ПРВ ПРАГ - ФИНАНСИСКИ И ОПЕРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ				
НЕМА				
ДИСКВАЛИФИКУВАНИ				
9.	Локална Акциона Група Преспа	Хербал Фарм во Ресен		Испратен и пристигнат по истекување на зададениот рок